



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАР

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-11 за огласи 101-11
1-36 1-331

Среда, 27 април 1960

БЕЛГРАД

БРОЈ 17

ГОД. XVII

Цена на овој број е 50.— дин. — Претплата за 1960 година изнесува 2000.— дин., а за странство 3000.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. Пошт. фах 226. — Телефони: централа 28-010, 28-417 и 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619.

228.

Врз основа на членот 22 од Законот за данокот на личниот приход на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/58, 52/59 и 15/60), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧНИОТ ПРИХОД НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Правилникот за извршување на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/59) во членот 1 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Даночни обврзници на данокот на личниот приход на граѓаните се и граѓани и приватни правни лица што остваруваат приходи од странство по основот на работен однос, пензија, авторско право, право на патенти и технички усовршувања или приходи од стопанска дејност или од имот, ако годишниот чист приход од тие извори или заедно со чистиот приход остварен во Југославија е поголем од 500.000 динари годишно.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 2

Во членот 2 на крајот на точката 4 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и трошоците потребни за остварување на приходите од тие дела што се признаваат според посебни прописи;“.

По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5) приходите од странство по основот на работен однос, пензија и други слични примања, приходите на кои во Југославија би се плаќал данок на доход кога од таков извор би биле остварени во Југославија, и приходите од авторски права по одбивање на данокот и другите придонеси што се платени на тие приходи, а кај приходите од авторски права и по одбивање на трошоците потребни за остварување на тие приходи, што се признаваат според посебни прописи.“

Член 3

Во членот 3 на крајот на точката 4 точката се заменува со точка и записка и се додаваат две нови точки кои гласат:

„5) инвалидските припадности ослободени од данок според Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/57) и според Законот за мирнодопските воени инвалиди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/59);

6) надоместокот поради двоен живот од фамилијата и надоместокот за работа на терен (теренски додаток) што на работниците и службениците на стопанските организации им се исплатуваат до износите што на тие организации им се признаваат како материјални трошоци, односно на службениците и работниците на државни органи, установи и

организации — до износите што се исплатуваат според Уредбата за надоместоците на патните и другите трошоци на јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/60) и според прописите донесени врз основа на таа уредба.“

Член 4

Во членот 9 по ставот 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„За лице што има живеалиште или седиште во странство, а чии приходи од работен однос и од авторски права остварени од еден исплатител во Југославија не преминуваат 500.000 динари годишно, исплатителот е должен за приходите исплатени на такво лице во претходната година да го извести органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на чие подрачје исплатителот има живеалиште односно седиште, и тоа во текот на јануари секоја година.“

За приходите од претходниот став остварени во 1959 година исплатителите се должни да го известат органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите до 31 мај 1960 година.“

Досегашниот став 3 станува став 5.

Член 5

Во членот 12 по ставот 1 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Облогот со данок на личниот приход на граѓаните во случаите од членот 9 став 2 и 3 на овој правилник го врши органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на чие подрачје се наоѓа седиштето односно живеалиштето на исплатителот на приходите подложни на тој данок.“

Ако органот на управата од претходниот став узнае дека лицето од членот 9 став 3 на овој правилник, покрај приходите во таа општина, остварило и приходи на подрачје на други општини, ќе прибави податоци за тие приходи и, ако на неговото подрачје даночниот обврзник остварил најголем износ на чистиот приход, ќе изврши облог со данок на личниот приход на граѓаните според вкупниот износ на чистиот приход. Во противно, ќе ги достави заради облог со данок сите собрани податоци за приходите до органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на онаа општина на чие подрачје даночниот обврзник од членот 9 став 3 на овој правилник остварил најголем износ на чистиот приход.

Согласно со одредбите од членот 7 на Уредбата за данокот на доход, а во врска со членот 20 на законот, обложениот данок на личниот приход на граѓаните во случаите од претходниот став се дели меѓу општините сразмерно со чистиот приход што го остварил даночниот обврзник на нивното подрачје, и во тие општини се наплатува и се книжи.“

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 5 до 7.

Член 6

Во членот 14 по ставот 2 се додаваат четири нови става, кои гласат:

„Одредбите на ставот 1 на овој член се применуваат и на личниот доход што се остварува во вид на пензија или други примања по основот на социјално осигурување.

Ако уживател на пензија или инвалиднина, покрај тие примања остварува и нето личен доход од редовен работен однос заснован по пензионирањето, а чистиот приход од секој од тие два извора посебно преминува 500.000 динари годишно, секој исплатител посебно (за пензии — заводот за социјално осигурување, за приход од редовен работен однос — државен орган, установа или организација од членот 19 на законот кај која е заснован таков работен однос) ќе го зголеми за износот на данокот на личниот приход на граѓаните само приходот што го исплатил тој независно од приходите што ги исплатил друг исплатител.

Годишниот нето личен доход на еден даночен обврзник по основот на пензија и по основот на редовен работен однос заснован по пензионирањето нема да се зголемува за износот на данокот на личниот приход на граѓаните ако секое од тие примања е посебно помало од 500.000 динари. Во тие случаи данокот на личниот приход на граѓаните во целина го поднесува примателот на приходот.

Пресметувањето на данокот на личниот приход на граѓаните на нето личен доход на даночниот обврзник по основот на пензија или редовен работен однос и за редовно работно време остварен од странство што преминува 500.000 динари годишно, се врши според одредбите од овој член на истиот начин на кој се врши пресметувањето на данокот на таквите примања остварени во Југославија, со тоа што зголемувањето на тие приходи (од странство) за износот на данокот на личниот приход на граѓаните што отпаѓа на тие приходи се врши само сметковно, па вкупно обложениот данок на личниот приход на граѓаните се намалува за износот на тоа зголемување.“

Досегашните ст. 3 до 7 стануваат ст. 7 до 11.

Член 7

По членот 14 се додава нов член 14а, кој гласи:

„Приходите се сметаат остварени во годината во која се примени (исплатени).

По исклучок од претходниот став, редовните примања од редовен работен однос што се исплатуваат месечно или во пократки срокови назазад, се сметаат како приходи на годината на која се однесуваат.

Ако даночниот обврзник по поднесувањето на даночната пријава прими приходи од претходниот став, тој е должен во рок од 30 дена од денот на примањето на поднесокот да го извести за тие приходи органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на чие подрачје има живеалиште.

Службеникот или работникот на кој по 31 јануари 1960 година до 1 мај 1960 година дополнително му се исплатени приходите од ставот 2 на овој член за 1959 година, е должен до 31 мај 1960 година да постапи во смисла на ставот 3 од овој член.“

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и на облогот со данок на личниот приход на граѓаните за 1959 година.

Бр. 13-10208/1-60
22 април 1960 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансите,
Никола Минчев, с. р.

229.

Врз основа на членот 2 став 3 од Законот за данокот на личниот приход на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/58, 52/59 и 15/60), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ОБЛОГ СО ДАНОК НА ЛИЧНИОТ ПРИХОД НА ГРАЃАНИТЕ

1. Според одредбите од оваа наредба се утврдуваат трошоците потребни за остварување на приходите од авторски творби, како и од патенти и технички усовршувања.

2. На име трошоци потребни за остварување на приходите од авторски творби се признава:

1) кај сликарските творби и творбите на применети уметности — 25% од бруто приходот од тие творби;

2) кај приходите остварени во странство од вајарски творби на кои во земјата не се плаќа данок на приходите од авторски права затоа што сличен данок е платен во странство — 30% од бруто приходот од тие творби. Ако е вајарската творба работена во дрво или бронза, на име трошоци се признаваат и трошоците за делкање односно леене;

3) кај книжевни, преведувачки, публицистички, научни и стручни творби, идејни скици во проектирање, музички, филмски и други авторски творби, освен кај патенти и технички усовршувања — 15% од бруто приходот од тие творби. Ист процент се признава на име трошоци и од бруто приходите што ги остваруваат музичари и други уметници — изведувачи од изведување уметнички творби (свирање, пеење, глума и др.).

Како приходи од творби на применети уметности, во смисла на оваа наредба, се сметаат приходите од уникати во следните гранки на применетата уметност:

1) уметничка обработка на текстил (таписерија, ткаен текстил и сл.);

2) уметничка керамика, кога авторот ги извел работите сам според сопствен нацрт;

3) уметничка фотографија, кога работите ги извел авторот сам;

4) декоративна пластика (уметничка обработка на разни материјали, како што се метал, дрво, стакло, камен и сл.), кога работите ги извел авторот сам според сопствен нацрт;

5) декоративно сликарство (видно сликарство во техниките фреско, зграфито, мозаик, интарзија, витраж и сл.), кога работите ги извел авторот сам според сопствен нацрт;

6) прототипови на индустриски форми, што служат за понатамошно сервиско производство;

7) внатрешна архитектура (идејни нацрти со потребни детали), кои работи ги извел авторот сам според сопствена замисла, а кои спаѓаат во областа на внатрешната архитектура и уметничкото обликување на просторот;

8) идејни нацрти кај применетата графика (платкат, разна пригодна графика и сл.);

9) идејни нацрти за сценографија и костимографија.

Даночниот обврзник е должен да поднесе потврда дека се во прашање приходи од авторски творби од областа на применетата уметност што ги исполнуваат условите од претходниот став.

Потврдата од претходниот став ја издава Здружението на ликовните уметници на применетите уметности на народната република во која авторот има живеалиште.

3. Од бруто приходите од ликовни творби (слики и творби на применети уметности) остварени на изложба во земјата, одржана надвор од живеали-

штето на уметникот, покрај трошоците од точката 2 став 1 под 1 на оваа наредба, се признаваат и фактичните трошоци за превоз на тие творби и личните превозни трошоци, како и трошоците на престојот на ликовните уметници во местото на одржувањето на изложбата за време на нејзиното траење — во височина на дневницата пропишана со членот 47 точка 4 од Уредбата за надоместоците на патните и другите трошоци на јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/60).

За трошоците на превозот од претходниот став даночниот обврзник е должен да поднесе потребни докази.

4. Од бруто приходите остварени од големите и мали авторски права покрај трошоците од точката 2 став 1 под 3 на оваа наредба, се признава и надоместокот за услуги што авторот и го плаќа на Југословенската авторска агенција и на Заводот за заштита на авторските мали права.

За износот на трошоците од претходниот став даночниот обврзник е должен да поднесе потврда издадена од страна на Југословенската авторска агенција односно од Заводот за заштита на авторските мали права.

5. Покрај соодветните трошоци од точката 2 на оваа наредба, од бруто приходите што музичките уметници-изведувачи, драмските уметници, сликарите, вајарите, ликовните уметници на применети уметности, филмските и театарските режисери и слично ги остваруваат во странство, се признаваат:

1) фактичните превозни трошоци за одене во местото на приредбата и за враќање во живеалиштето, како и фактичните превозни трошоци за творбите изложени во странство;

2) трошоците на престојот — во височина на дневницата што според одредбите на Правилникот за надоместоците за службени патувања и селидби во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/59 и 48/59) е предвидена за службениците од I група, без зголемувањето на дневницата предвидена со одредбите на тој правилник;

3) фактично исплатената провизија на организаторот на приредбата во странство, како и платената провизија на установа во земјата за работата на организирање на приредбата;

4) платените такси за пасоши и визи;

5) платениот данок во странство.

Трошоците сторени во странство се признаваат како девизни трошоци и се одбиваат од остварениот девизен износ. Остатокот од вкупно остварениот бруто приход во странство се пресметува во динари според одредбите од Решението за височината на премијата што ќе се плаќа при купопродажбата на странски средства за плаќање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 58/55 и 21/57). Од така утврдениот износ во динари се одбиваат трошоците што ги имал даночниот обврзник во земјата, без оглед дали тие трошоци се фактично врзани за користење во земјата или претставуваат покривање за користење во странство (возен билет од живеалиштето во земјата до местото на приредбата во странство, и назад, и слично).

Трошоците од оваа точка се признаваат само ако патувањето во странство било извршено исклучиво со цел за одржување на приредба во странство. Вака настанатите трошоци можат да го толкуваат само приходот остварен во странство, а не и другите приходи на уметникот.

За трошоците од оваа точка што се признаваат во фактичните износи даночниот обврзник е должен да поднесе потребни докази.

6. На име трошоци потребни за остварување на бруто приходот од патенти и технички усовршувања се признаваат:

1) таксите и трошоците што се плаќаат според важечките прописи за заштита на патентите и техничките усовршувања. Овие издатоци се докажуваат со потврда од надлежниот орган од кој се добива заштитата на патентот односно на техничкото усовршување;

2) трошоците за изработка на нацрти и технички описи на патентот односно техничкото усовршување, што биле составен дел од пријавата со која од надлежниот орган се бара заштита на патентот односно на техничкото пронајдок, со потврда од стручниот лице што ги изработило тие нацрти и технички описи и со заверка од Здружението на југословенските пронајдувачи дека прикажаните трошоци се реални;

3) трошоците за изработка само на еден прототип со цел за проверување на патентот односно техничкото усовршување што е пријавен или заштитен, ако прототипот е изработен во стопанско претпријатие што може да потврди дека трошоците за изработка на прототипот ги поднесол самиот пронајдувач.

Ако пронајдувачот сам го работел прототипот во сопствена режија, од остварениот бруто приход од патентот или техничкото усовршување се одбиваат фактичните трошоци. Потврдата за реалноста на тие трошоци ја издава Здружението на југословенските пронајдувачи по барање од пронајдувачот.

Во случај на сомневање, органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите ќе ја проверува реалноста на трошоците од претходниот став по пат на вештаци или на друг начин.

7. Кон даночната пријава за приходите остварени во изминатата година, даночниот обврзник е должен да приложи и докази за видот на приходите (точка 2 став 3 на оваа наредба) и за сторените трошоци што според одредбите од оваа наредба се признаваат во фактични износи, како и да го назначи видот на авторската творба од која произлегуваат приходите.

Потребните податоци од претходниот став што се однесуваат на приходите остварени во 1959 година, ако не се содржани во даночната пријава (книшка) поднесена за таа година, органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите ќе ги прибави од даночниот обврзник дополнително.

8. Од признавањето на трошоците според одредбите од оваа наредба, се изземаат лицата што не се автори на творбите туку само носители на авторските права (наследници и други носители на авторски права).

9. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и на облогот со данок на личниот приход на граѓаните за 1959 година.

Бр. 13-10207/1-60

22 април 1960 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиските,
Никола Минчев, с. р.

230.

Врз основа на членот 13 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57, 48/58, 48/59 и 52/59), во врска со чл. 91, 165 и 253 од Законот за здружувањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/58 и 27/59) и со чл. 80 и 81 од Законот за електростопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/58 и 1/59), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиските издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ШТО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ ГИ ПЛАЌААТ НА КОМОРИТЕ, СТРУЧНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА, ЗАЕДНИЦИТЕ И ЗАДРУЖНИТЕ СОЈУЗИ

1. Стопанските организации, деловните здруженија и деловните сојузи на земјоделските задруги, што се зачленети во сојузна комора, во сојуз на комори на Југославија, во републичка комора, во ко-

мора на автономна единица, во околиска комора, во стручно здружение, во заедница или во задружен сојуз, го плаќаат на име придонес за коморите, стручните здруженија, заедниците и задружните сојузи износот што според важечките прописи е определен од собранието на комората, стручното здружение, заедницата односно задружниот сојуз.

Како трошок на работењето во смисла на одредбата на членот 13 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации, стопанските организации, деловните здруженија и деловните сојузи можат да плаќаат придонес најмногу до износот определени со оваа наредба или врз основа на оваа наредба, а над тој износ плаќаат од своите средства според целта за која се наменети тие вишоци.

2. Стопанските организации зачленети во Сојузната индустриска комора можат како трошок на работењето за текуштата година да го плаќаат на име придонес за оваа комора износот определен од собранието на комората, но најмногу до 0,053% (педесет и пет илјадити промили) од вкупниот приход остварен во претходната година.

3. Стопанските организации зачленети во Сојузната градежна комора можат како трошок на работењето за текуштата година да го плаќаат на име придонес за оваа комора износот определен од собранието на комората, но најмногу до 1,5% (еден и пол промил) од вкупниот приход остварен во претходната година.

4. Стопанските организации зачленети во Сојузната надворешнотрговска комора и во посебните (мешаните) комори за развој на стопанските односи со одделни странски земји, можат како трошок на работењето за текуштата година да го плаќаат на Сојузната надворешнотрговска комора на име придонес за покривање на нејзините расходи и на расходите на мешаните комори износот пресметан со примена на норма до 2‰ (два промила) од вредноста на увезените односно извезените стоки, без оглед за чија сметка се увезуваат односно се извезуваат стоките, и од вредноста на надоместите за извршување на услуги по работите со странство. Нормата на придонесот ја определува собранието на комората.

Како вредност на увезените односно извезените стоки, во смисла на претходниот став, се подразбира вредноста што според важечките прописи служи како основа за пресметување на разликата во цените во текуштата година, без оглед на времето кога се склучени работите и извршен увозот или извозот, односно фактурната вредност со трошоците за подвоз до југословенската граница во случаите во кои не се пресметуваат разлики во цените на увезените односно извезените стоки.

Како вредност на надоместот за извршување на услуги по работите со странство се подразбира вредноста што според важечките прописи служи како основа за пресметување на разликата во цените во текуштата година, без оглед на времето кога се склучени работите и извршени услугите, односно фактурната вредност во случаите во кои не се пресметуваат разлики во цените.

5. Стопанските организации зачленети во Сојузот на трговските комори на Југославија, во републичка трговска комора, во трговска комора на автономна единица или во околиска трговска комора, можат како трошок на работењето за текуштата година да го плаќаат на име придонес за потребите на Сојузот и на коморите за потесните подрачја износот определен од собранието на Сојузот односно на комората, но најмногу до 1‰ (еден промил) од вкупниот приход остварен во претходната година.

Околиската трговска комора може да му поднесе на органот на управата на околскиот односно општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансните претсметка на приходите и расходите за текуштата година и со образложено барање кон таа претсметка да бара одобрение стопанските организации зачленети во таа комора да

плаќаат како трошок на работењето придонес за текуштата година во износ поголем од износот од претходниот став.

Советот на околскиот народен одбор, односно советот на општинскиот народен одбор во народните републики и автономните единици во кои нема околии, а по предлог од органот на управата на истиот народен одбор надлежен за работите на финансните може во случајот од претходниот став, кога ќе најде дека е тоа оправдано, да одобри стопанските организации зачленети во околиската трговска комора да плаќаат како трошок на работењето придонес за текуштата година најмногу до 2‰ (два промила) од вкупниот приход остварен во претходната година, но само за подмирување на редовните расходи на комората, а не и за расходите предвидени во точката 17 став 2 под б) под 18 од оваа наредба.

6. Стопанските организации зачленети во Сојузот на угостителските комори на Југославија, во републичка угостителска комора, во угостителска комора на автономна единица или во околска угостителска комора, можат како трошок на работењето за текуштата година да го плаќаат на име придонес за потребите на Сојузот и на коморите за потесните подрачја износот определен од собранието на Сојузот односно на комората, но најмногу до 3‰ (три промили) од вкупниот приход остварен во претходната година.

Околиската угостителска комора може да му поднесе на органот на управата на околскиот односно општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансните претсметка на приходите и расходите за текуштата година и со образложено барање кон таа претсметка да бара одобрение стопанските организации зачленети во таа комора да плаќаат како трошок на работењето придонес за текуштата година во износ поголем од износот од претходниот став.

Советот на околскиот народен одбор, односно советот на општинскиот народен одбор во народните републики и автономните единици во кои нема околии, а по предлог од органот на управата на истиот народен одбор надлежен за работите на финансните може во случајот од претходниот став, кога ќе најде дека е тоа оправдано, да одобри стопанските организации зачленети во околска угостителска комора да плаќаат како трошок на работењето придонес за текуштата година најмногу до 1‰ (еден процент) од вкупниот приход остварен во претходната година, но само за подмирување на редовните расходи на комората, а не и за расходите предвидени во точката 17 став 2 под б) под 18 на оваа наредба.

7. Стопанските организации зачленети во Сојузот на занаетчиските комори на Југославија, во републичка занаетчиска комора, во занаетчиска комора на автономна единица или во околска занаетчиска комора, можат како трошок на работењето за текуштата година да го плаќаат на име придонес за потребите на Сојузот и на коморите за потесните подрачја износот определен од собранието на Сојузот односно на комората, кој не може да биде поголем од 1,1‰ (еден цел и еден десети процент) од бруто износот на личните доходи на работниците запослени во тие стопански организации, остварени во текуштата година.

Советот на околскиот народен одбор, односно советот на општинскиот народен одбор во народните републики и автономните единици во кои нема околии, а по предлог од органот на управата на истиот народен одбор надлежен за работите на финансните може, кога ќе најде дека е тоа оправдано, на образложено барање од околиската занаетчиска комора, да одобри стопанските организации зачленети во таа комора да плаќаат како трошок на работењето придонес за текуштата година по норма поголема од нормата од претходниот став, но не по норма поголема од 1,5‰ (еден и пол процент) од бруто износот на личните доходи на работниците запослени во тие стопански организации, остварени во текуштата година, но само за подмирување на редовните расходи,

а не и за расходите предвидени во точката 17 став 2 под б) под 18 на оваа наредба.

Републичкиот државен секретаријат за работите на финансите може кога ќе најде дека е тоа оправдано, на образложено барање од републичката занаетчиска комора, а кон претсметката на расходите на околиската занаетчиска комора, да одобри стопанските организации зачленети во односната околиска занаетчиска комора да плаќаат како трошок на работењето за текуштата година придонес и над 1,5% од бруто износот на личните доходи на работниците запослени во тие стопански организации, остварени во текуштата година, и тоа до износот потребен за подмирување на фактичните трошоци на редовното работење на односната занаетчиска комора, но најмногу до 4% (четири проценти) од бруто износот на личните доходи на работниците запослени во односните стопански организации, остварени во текуштата година.

8. Стопанските организации зачленети во Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, во републичка селскостопанско-шумарска комора или во селскостопанско-шумарска комора на автономна единица, можат како трошок на работењето за текуштата година да плаќаат придонес за потребите на Сојузот и на коморите за потесните подрачја во износите определени од Собранието на Сојузот односно на комората, но најмногу до 4% (четири проценти) од вкупниот приход остварен во претходната година.

Републичкиот државен секретаријат за работите на финансите, на образложено барање од републичка селскостопанско-шумарска комора односно селскостопанско-шумарска комора на автономна единица, кога ќе утврди дека потребите по нејзината претсметка на приходите и расходите за текуштата година за повеќе од 10% се поголеми од потребите за претходната година, може да определи стопанските организации зачленети во односната селскостопанско-шумарска комора да плаќаат како трошок на работењето за текуштата година придонес до 6% (шест проценти) од вкупниот приход остварен во претходната година, но само за подмирување на редовните расходи, а не и за расходите предвидени во точката 17 став 2 под б) под 18 на оваа наредба.

9. Стопанските организации зачленети во стручно здружение можат како трошок на работењето за текуштата година да плаќаат придонес за потребите на односното здружение во износот определен од Собранието на здружението, со тоа што вкупно распределениот износ на придонесот за текуштата година што на здружението му го плаќаат сите негови членови да не може да изнесува повеќе отколку што изнесувал вкупниот износ на придонесот што го распределило здружението на своите членови во претходната година, ако сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите на образложено барање од стручното здружение и од односната комора не определи поголем износ.

Стручните здруженија можат за текуштата година да го зголемат или да го намалат износот на придонесот што им го плаќаат одделни членови, со тоа што вкупниот износ на придонесот за текуштата година да мора да се движи во границите на вкупниот износ на придонесот што го плаќале во претходната година сите членови на здружението.

10. Стопанските организации што не работеле во текот на целтата претходна година, а што во текуштата година се зачленети во сојуз на комори или во комора од точ. 2, 3, 5, 6 или 8 на оваа наредба, ќе плаќаат за текуштата година како трошок на работењето придонес по нормата по која тој придонес го плаќаат како трошок на работењето другите членови на сојуз на комори или на комора, земајќи го за основа на вкупниот приход остварен за времето на работењето во претходната година пресметан на годишен износ.

Стопанските организации што не работеле во претходната година, а што во текуштата година се зачленети во сојуз на комори или во комора од точ. 2, 3, 5, 6 или 8 на оваа наредба, ќе го плаќаат за

текуштата година како трошок на работењето придонесот за сојузот на коморите или за комората во износот пресметан со применување нормата определена за другите членови врз вкупниот приход остварен во изминатиот период на текуштата година. Овие организации го плаќаат придонесот за стручното здружение во износот определен од надлежниот орган на стручното здружение по истиот критериум и мерила како и за другите членови на здружението.

11. Стопанските организации зачленети во девизни пресметковни места можат да го плаќаат како трошок на работењето за текуштата година целиот износ на членарината определен со правилата за организацијата и начинот на работењето на девизните пресметковни места.

12. Стопанските организации зачленети во меѓународни стопански организации, чие членство во тие организации е задолжително врз основа на меѓународни спогодби, можат да им го плаќаат на тие меѓународни организации целиот износ на членарината како трошок на работењето за текуштата година.

13. Стопанските организации здружени односно зачленети во заедници (во Заедницата на претпријатија за промет на жита, во Заедницата на југословенското електростопанство, во Заедницата односно Агенцијата за увоз и извоз на филмови), можат да го плаќаат како трошок на работењето за текуштата година на име придонес за овие заедници износот што ќе го определи Собранието на заедницата во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите (чл. 80 и 81 од Законот за електростопанските организации и член 253 од Законот за здружувањето во стопанството).

Стопанските организации зачленети во стручно здружение од гранка што не ѝ припаѓа на областа на стопанството за која е основана комора, како трошок на работењето за текуштата година можат да плаќаат придонес за потребите на односното здружение во износот определен од Собранието на здружението, со тоа што вкупно распределениот износ на придонесот за текуштата година што на здружението му го плаќаат сите негови членови да не може да изнесува повеќе отколку што изнесувал вкупниот износ на придонесот што го распределило здружението на своите членови во претходната година, ако сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите на образложено барање од стручното здружение не определи поголем износ.

Заедниците наведени во ставот 1 на оваа точка се должни одлуката за височината на придонесот за текуштата година да му ја достават на согласност на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите заедно со претсметката на своите приходи и расходи за текуштата година во два примерка, а стручните здруженија наведени во ставот 2 ја поднесуваат својата претсметка на приходите и расходите на оценка на законитоста во смисла на одредбата од членот 167 став 3 од Законот за здружувањето во стопанството, и тоа најдоцна до 31 март текуштата година. Кон претсметката за текуштата година се поднесува и еден примерок од завршната сметка односно преглед на остварувањето на приходите и расходите според претсметката за претходната година.

14. Заедниците и стручните здруженија наведени во точката 13 став 1 од оваа наредба ќе ги поднесат завршните сметки за 1959 година на Службата на општественото книговодство во Главната централа на Народната банка во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа наредба.

15. Земјоделските задруги (општи, специјализирани и селански работни задруги), неземјоделските задруги (занаетчиски производителски, занаетчиски услужни и занаетчиски набавно-продажни, штедни, станбени и други) и деловните сојузи на земјоделските задруги, сметајќи ги тука и деловните сојузи од пошироко подрачје формирани според членот 87 од Уредбата за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58, 30/58, 29/59) и

49/59), можат како трошок на работењето за текуштата година да го плаќаат на име придонес (коти-зација) за издржување на основните задружни сојузи на земјоделските задруги односно на соодветните сојузи на неземјоделските задруги (во натамошниот текст: на задружните сојузи) износот определен од собранието на односниот задружен сојуз, со тоа што вкупниот распределен износ на придонесот за текуштата година што на задружниот сојуз му го плаќаат сите негови членови да не може да го надмине вкупниот износ на придонесот што задружниот сојуз го распределил на своите членови за претходната година.

Советот на околинскиот народен одбор, односно советот на општинскиот народен одбор во народните републики и автономните единици во кои нема околии, а по предлог од органот на управата на истиот народен одбор надлежен за работите на финансните може на образложено барање од околинскиот задружен сојуз, кога ќе утврди дека потребите на овој по претсметката на приходите и расходите за текуштата година за повеќе од 10% се поголеми од потребите за претходната година, да одобри задругите зачленети во тој сојуз како трошок на работењето за текуштата година да плаќаат износ на придонесот до 20% поголем од износот од претходниот став, но само за подмирување на редовните расходи, а не и за расходите предвидени во точката 17 став 2 под б) под 18 на оваа наредба.

16. Стопанските организации зачленети во повеќе комори, стручни здруженија или заедници можат како трошок на работењето за текуштата година да плаќаат посебно износи на придонесот за тие комори, стручни здруженија или заедници — до износите определени со оваа наредба за членство во одделна комора, стручно здружение или заедница.

Ако е стопанска организација зачленета во повеќе комори (сојуз на комори) за кои со оваа наредба е определено плаќање на придонесот според различни основици (според вкупниот приход, според личниот доход на работниците и сл.), на секоја од тие комори посебно ѝ го плаќа придонесот, кој се признава во трошоците на работењето на стопанската организација, според онаа основица што е остварена во дејноста поради која стопанската организација е зачленета во односната комора (сојуз на комори), со примена на нормата определена за пресметување на придонесот за таа комора (сојуз на комори).

По исклучок, стопанските организации што се занимаваат со надворешнотрговско работење можат како трошок на работењето во текуштата година да ѝ го плаќаат на републичката трговска комора, во која се задолжително зачленети, износот на придонесот пресметан со применување нормата од точката 5 која важи за трговските комори — врз основицата од точката 4 на оваа наредба која важи за надворешнотрговските организации во поглед на надворешнотрговското работење, а во поглед на внатрешното работење — според одредбите на точката 5 на оваа наредба.

17. Коморите, стручните здруженија, заедниците, задружните сојузи и девизните пресметковни места можат средствата остварени на име придонес за текуштата година да ги употребат само за покривање на своите редовни расходи по претсметките на приходите и расходите за текуштата година.

До донесувањето на поблиски прописи од страна на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општи стопански работи, во смисла на членот 252 од Законот за здружувањето во стопанството, ако со тие прописи не се определи поинаку, како редовни расходи на сојузите на коморите, коморите и стручните здруженија треба да се сметаат трошоците потребни за редовното работење на сојузите на коморите, коморите, односно стручните здруженија, како што се:

а) личните расходи:

1) основните и полагајните плати на работниците и службениците според Законот за јавните службеници односно според посебни прописи;

2) постојаните и повремените хонорари на членовите на стручните тела (стручни одбори, комитети, совети и сл.) и на надворешните соработници, како и надоместоците за прекувремена работа на работниците и службениците;

3) наградите на службениците и работниците;

б) материјалните расходи:

1) издатоците за канцелариски материјал, за набавка и печатење на разни обрасци;

2) закупнината, трошоците за огрев, осветление и вода;

3) издатоците за службени весници, списанија, стручни книги и други стручни публикации;

4) дневниците и трошоците за превоз за службени патувања во земјата и во странство на работниците и службениците, како и на членовите на органите на управувањето (на собранието, на управниот одбор, на извршниот одбор и на претседателството) и на стручните тела, настанати поради вршењето на функциите во сојузот на коморите, комората, односно стручното здружение;

5) трошоците за одржување на управни згради и за чистење деловни простории;

6) поштенските, телеграфските и телефонските трошоци;

7) премиите за осигурување на згради и инвентар;

8) трошоците за одржување автомобили, за гориво и мазиво според Уредбата за користењето на општествените средства за патнички автомобили („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/58 и 52/59) и според други поблиски прописи;

9) издатоците за огласи;

10) издатоците за набавка на ситен инвентар;

11) издатоците за набавка на друг потребен инвентар (маси, пишувачки и сметачки машини, телеграфски уреди и други уреди и помошни средства потребни за работа);

12) трошоците за репрезентација;

13) трошоците на платниот промет;

14) трошоците за редовно одржување на инвентарот;

15) трошоците околу одржувањето на годишни собранија и советувања (закупнина за сали, хонорар на стенографи и слично);

16) трошоците за издавање на службените соопштенија во кои комората односно стручното здружение ги соопштува своите одлуки и одлуките на други органи;

17) придонесот на коморите на потесното подрачје за коморите на поширокото подрачје, членарините за членство во мешани комори и меѓународни организации, како и придонесот на основните сојузи за повисоките задружни сојузи;

18) трошоците за подигање деловни простории што можат да се подмират од средствата на придонесот, во исклучителни и оправдани случаи, по посебно одобрение од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансните;

19) трошоците за давање ануитети по заемите што коморите ги склучиле заради подигање деловни згради по посебно одобрение од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансните;

20) трошоците за издавање ценовници на хотелско-пансионските услуги на Сојузот на утостителските комори на Југославија;

21) разни ситни непредвидени издатоци, разни такси и слично.

Како редовен трошок на комората односно на стручното здружение се смета и вишокот на расходите над приходите на установата на комората односно на стручното здружение, во смисла на чл. 126 и 160 од Законот за здружувањето во стопанството.

18. Како редовни расходи на задружните сојузи и на заедниците се сметаат расходите наведени во точката 17 став 2 на оваа наредба.

19. Остварените вишоци на приходите од придонесот над редовните расходи според завршните сметки на сојузите на коморите, коморите, стручните здруженија, заедниците, задружните сојузи и девизните пресметковни места, ако произлегуваат од

заштеди постигнати со трошење на средствата предвидени за расходи според претметката, влегуваат во резервниот фонд на сојузот на коморите, комората, стручното здружение, заедницата, задружниот сојуз и девизното пресметковно место. Не можат да се сметаат како заштеди средствата предвидени во претметката на приходите и расходите за набавка на определени предмети или за извршување на определени работи, ако тие предмети не се набавени односно тие работи не се извршени. Ако предвидените предмети се делумно набавени односно предвидените работи делумно извршени, како заштеда не може да се смета делот од предвидените средства што сразмерно им одговара на предметите што не се набавени односно на работите што не се извршени.

Во резервниот фонд според претходниот став не можат да бидат пренесени средствата што произлегуваат од придонесот наплатен противно на одредбите од оваа наредба односно од придонесот наплатен во износ поголем отколку што е планиран, туку тие ќе се сметаат како наплатена аконтација на придонесот за следната година.

20. Додека од страна на надлежниот орган на сојузот на коморите, на комората, на стручното здружение, на заедницата и на задружниот сојуз не се определи износот на придонесот за текушната година што стопанските организации, деловните здруженија и деловните сојузи на земјоделските задруги и го плаќаат на организацијата во која се зачленети — стопанските организации, деловните здруженија и деловните сојузи на земјоделските задруги го плаќаат на име аконтација на придонесот износот што го плаќале во претходната година на име придонес, сразмерно со времето за кое се уплатува аконтацијата на придонесот.

21. Одредбите од оваа наредба не се однесуваат на Заедницата на Југословенските железници и на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони. Придонесите за тие заедници се плаќаат според Наредбата за трошоците на работењето на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/58, 25/58 и 4/59).

22. Заедниците и стручните здруженија од точката 13 на оваа наредба му ги поднесуваат на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите одлуките за височината на придонесот и претметките на приходите и расходите за 1960 година во срок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа наредба.

23. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и во целата 1960 година.

Бр. 12-9539/1

19 април 1960 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

231.

Врз основа на членот 17 став 3 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57, 48/58, 48/59 и 52/59), во врска со членот 17 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57, 52/58 и 47/59) и членот 227 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 26/58 и 1/59), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ИЗВРШЕНИ НА ЛИЦА ВО РАБОТЕН ОДНОС ШТО СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Наредбата за издатоците извршени на лица во работен однос што се признаваат како ма-

теријални трошоци на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/58, 25/58 и 4/59) во точката I под 4 по одредбата под д) се додава нова одредба под ф), која гласи:

„ф) за службени облека — униформи и обувки на работниците на определени хотелски стопански организации (хотели А, Б и Ц категорија). Овие издатоци се признаваат како материјални трошоци според одлуката на работничкиот совет на стопанската организација донесена врз основа на посебна одлука на Управниот одбор на Сојузот на угостителските комори на Југославија, како орган надлежен за пропишување на условите за распоредување на хотелите во определени категории, со која одлука се согласил сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите по претходно мислење од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет;“.

Досегашните одредби на оваа точка под ф), е) и ж) стануваат одредби под е), ж) и з).

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и во целата 1960 година.

Бр. 12-10120/1

20 април 1960 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

232.

Врз основа на точката 1, став 4 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55, 22/56, 6/58, 23/58 и 14/59), во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57, 30/57, 33/57, 40/57, 42/57, 45/57, 50/57, 52/57, 4/58, 6/58, 9/58, 11/58, 13/58, 14/58, 17/58, 19/58, 23/58, 29/58, 31/58, 40/58, 42/58, 45/58, 49/58, 9/59, 12/59, 15/59, 30/59, 31/59, 34/59, 49/59, 50/59, 51/59, 2/60, 7/60 и 9/60) во точката I оддел Б во гранката 120 — Хемиска индустрија, текстот на редниот број 16 се менува и гласи:

„16. Синтетички пластични материји, освен материите врз база на PVC, безбојни и бојосани*):

а) прав, гранулат — — — — — 1,30

б) цевки, фолии, табии — — — — — 1,50

в) производи за куќни потреби, за лична потрошувачка, детски играчки и друго — — — — — 1,70“.

2. Во точката I оддел Б во гранката 127 — Прехранбена индустрија, текстот на редниот број 32 се менува и гласи:

„32. Крвна плазма — — — — — 1,50“.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите на увоз склучени од тој ден.

П. бр. 1728

21 април 1960 година

Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна трговија,
Сергеј Крајгер, с. р.

233.

Врз основа на членот 17 од Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), членот 20 став 1 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56) и членот 32 став 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДИГАЊЕ ИНТЕНЗИВНИ КУЛТУРИ НА ДРВЈА ОД ГОЛЕМ И БРЗ ПРИРАСТ

Член 1

Инвестиционата програма за подигање интензивни култури на дрвја од голем и брз прираст (во натамошниот текст: култури) мора да ја содржи следната економско-техничка документација:

I. основни податоци за инвеститорот и земјиштето на кое ќе се подигнат култури:

- 1) назив и седиште на инвеститорот;
- 2) назив на објектот и место на изградбата (земјиште);
- 3) големина и структура на земјиштето во хектари, ариозитетност (број, големина и положба на одделни комплекси), број на прлата добиток по категории (ако го има) и производство на арско гудре;
- 4) краток приказ на сегашната структура на производството на односното земјиште, со податоци за остварените просечни приноси по еден хектар за поважните култури за последните две години;
- 5) список и вредност на основните средства на инвеститорот;
- 6) остварен финансиски резултат на инвеститорот за изминатата година, за која има одобрена завршна сметка;
- 7) краток приказ на насоката за развој на инвеститорот како стопанска организација во целина, со излагање на начинот на идното користење на земјиштето, со специјален осврт врз целта на инвестиционото вложување;

II. податоци за природните и економските услови:

- 1) податоци за природните услови: за положбата, релјефот, типот на земјиштето, геолошката подлога, хидрографските и хидролошките прилики, климата; педолошки опис на земјиштето: текстура, структура, растресливост, збиеност, длабочина, аерација, влажност, киселост pH, содржина на калциум, односот азот-фосфор-калиум (според брзата метода — на пример, Морган), состојба и осцилација на подземната вода;
- 2) податоци за економските услови: анализа на пазарот и можност за пласман на предвиденото производство — домашни потреби и потреби на извозот, сортименти на предвидената дрвна маса на односното земјиште во однос на обртот (старост на стебло во време на сечата), видови селскостопански производи, продажна вредност на дрвото по сортименти и вкупна, како и продажна цена на селскостопанските производи, со образложение на начинот за утврдување на продажната цена, состојба на комуникациите, услови на транспортот, проблем на работната сила и други економски услови;
- 3) анализа и заклучок за можноста за подигање култури врз основа на податоците за природните и економските услови;

III. податоци за структурата на инвестициите:

- 1) кај културите — приказ на површните по видови култури и селскостопански посеви, поединечно и вкупно, во хектари и начин на одгледувањето;

2) кај градежните објекти — приказ на објектите по видови и капацитети, со претсметковни вредности дадени поединечно за секој објект и вкупно, со динамика на вложувањата;

3) кај опремата — спецификации посебно на домашната, а посебно на увозната опрема, вклучувајќи ја тука и опремата за евентуални хидромелиорации, со динамика на вложувањата;

4) кај другите вложувања (за истражувачки работи, за изработка на проекти, откуп и отштети и др.) — видови вложувања, со поединечна и вкупна вредност и со динамика на вложувањата;

5) збиен преглед на потребните инвестициони средства, според намената, годините и вкупно.

Сите податоци од 1 до 5 на оваа точка треба да се сложуваат со податоците од точката VII на овој член (претсметка на потребните инвестициони средства):

IV. податоци за видот и обемот на работите и материјалите:

1) за културите:

а) прегледна карта на односното земјиште во голем размер (1 : 10.000 до 50.000 — според големината на земјиштето), на која се прикажани површината, комуникациите, објектите, како и видовите култури, со ознака на броевите на катастарските парцели и со препис на поседовните листови (каде не е извршен детален преглед треба да се дадат ознаки на катастарските блокови). Ако теренските услови бараат, треба да се даде и вертикален приказ на земјиштето со посебно техничко решение;

б) редослед на работите и начин на нивното изведување: регулациони работи (крчење, рамнење, терасирање, заштита од ерозија и др.); агромелиорации и хидромелиорации, подготовки за риголување (чистење од жили, пенушки, камења и др.), риголување, губрење, подготовки на површини за садење, начин на одгледување (број на фиданките по еден хектар, растојание на редовите и на фиданките во редовите), начин на садење, агротехнички мерки (нега на земјиштето, силвикултурни и заштитни мерки до крајот на обртот по години) и др.;

в) потреби од материјали и нивно обезбедување: посадоchen материјал — домашен и увозен по видови, старост и потекло; органски и минерални гудриња, средства за заштита и друго;

г) потреби од работна сила и стручни кадри.

За податоците под б), в) и г) од оваа точка треба да се дадат норми и нормативи по еден хектар во натурални показатели;

2) за градежните објекти: вид на објектот, капацитет и локација (кај типските објекти да се даде краток опис и вредност, а кај другите да се приложи проект со предмерот и претсметката);

3) за опремата: избор на домашна и увозна опрема, со спецификации по видови и капацитети;

4) за другите вложувања: истражувачки работи, проектирање, откуп и отштети, соработка со научни установи, издигање на стручните кадри, стручен надзор и др.;

V. приказ на селскостопанското производство и на производството на дрвна маса во текот на инвестиционата изградба и искористување на дрвото по завршетокот на инвестиционата изградба:

1) процес на селскостопанското производство по видови на посеви и процес на производството на дрвна маса, со соодветно образложение на одделни работи;

2) количини на потребен материјал и негово обезбедување по видови на посеви и култури, пресметано по еден хектар и вкупно;

3) план на потребната работна сила и на стручните кадри и нивно обезбедување;

4) трошоци на производството по видови селскостопански посеви и дрвна маса, како и дрвни сортименти, пресметани по еден хектар, еден кубен метар и вкупно;

5) приноси по видови посеви и култури за еден хектар и вкупно, со динамика на приносите по години;

VI. економски ефект на производството:

- 1) пресметка на амортизацијата;
- 2) пресметка на потребните обртни средства;
- 3) економски образложена сметка на рентабилноста;

VII. претсметка на потребните инвестициони средства:

- 1) за културите и земјоделските посеви: пресметка по години, по еден хектар и вкупно од почетокот на експлоатацијата на културите;
- 2) за прадедните работи: пресметка на потребните инвестициони средства, по објекти и години на вложувањата;
- 3) за опремата: спецификација по одделни машини, оправи и уреди, одвоено за домашната а од воено за увозната опрема;
- 4) за другите вложувања: приказ на потребните средства по видови вложувања, поединечно и вкупно.

Претсметката на потребните инвестициони средства за долгогодишни култури, опрема и други вложувања мора да биде изработена врз база на детален предмер според соодветната единица мерка, и тоа за секоја позиција односно вид работи — по години.

За долгогодишните култури позициите што се однесуваат на работната сила, на работата на механизацијата и на материјалот треба да бидат определени и искажани во посебни претсметки.

Член 2

Кон инвестиционата програма мораат да бидат приложени актите на надлежните државни органи со кои се дава согласност односно одобрение за работите предвидени со инвестиционата програма, во смисла на важечките прописи.

Член 3

Одредбите на овој правилник нема да се применуваат на инвестиционите програми што се предадени на одобрение до денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06-660/1

8 април 1960 година

Белград

Секретар
за селско стопанство и шумарство,
Славко Комар, с. р.

234.

Врз основа на членот 358 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство пропишува

УПАТСТВО

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО
ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРАВИЛНИК
ОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ВРЗ СЛУЖБЕНИ-
ЦИТЕ ОД ВЕТЕРИНАРНАТА СТРУКА ЗАПОСЛЕ-
НИ ВО ВЕТЕРИНАРНИТЕ УСТАНОВИ**

1. Во Упатството за примена на одредбите на Правилникот за оценување на службениците на здравствените установи врз службениците од ветеринарната струка запослени во ветеринарните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59 и 8/60)

во точката 3 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Ако на подрачјето на општинскиот народен одбор постои само една установа од членот 1 на Правилникот за оценување на службениците на здравствените установи, која има помалку од 10 службеници, службениците на таа установа ги оценува комисијата надлежна за оценување на службениците на општинскиот народен одбор.“

2. Во точката 3 досегашниот став 5 станува став 6 и во него зборовите: „претходниот став“ се заменуваат со зборовите: „ставот 4 на оваа точка“.

3. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06-465/1

21 март 1960 година

Белград

Секретар
за селско стопанство и шумарство,
Славко Комар, с. р.

235.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), во врска со членот 11 од Законот за Југословенскиот Црвен крст („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 59/46) и Решението на Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет за наплатување марки на Југословенскиот Црвен крст, бр. 8392 од 25 август 1953 година, Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните донесува

РЕШЕНИЕ

**ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ДОПЛАТНА ПО-
ШТЕНСКА ФРАНКО И ПОРТО МАРКА ПО ПОВ-
ОД „НЕДЕЛАТА НА ЦРВЕН КРСТ“ ВО 1960
ГОДИНА**

На 8 мај 1960 година ќе се пуштат во оптек доплатна поштенска франко и порто марка по повод „Неделата на Црвен крст“ во 1960 година, секоја во вредност од 2 динари.

Сликата на двете марки, според уметничка скица што симболизира обнова, прикажува жеза што носи камен.

На десниот раб од марката, вертикално, вртан е натписот: „Југославија“ — со латиница, а на левиот — „Недеља Црвеног крста 1960“ — со кирилица. Ознаката на вредноста „2“ е во долниот десни агол на марката, а знакот на црвениот крст обрабен со бело е во горниот леви агол. На порто марката, под знакот на црвениот крст стои зборот: „Порто“ — со латиница. Бојата на франко марката е синоцрна и црвена, а на порто марката — јоргованестоцрна и црвена.

Овие марки ќе бидат во продажба и задолжителна употреба како доплатни поштенски марки за време на траењето на „Неделата на Црвен крст“ од 8 до 14 мај 1960 година.

09 бр. 4537/3

15 април 1960 година

Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и
телефоните

Генерален директор,
Првослав Васиљевиќ, с. р.

236.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за Југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОДВИЖНИ МЕРИЛА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Технички прописи за изработка и испорака на подвижни мерила —	JUS K.T2.040
Универзални подвижни мерила —	JUS K.T2.050
Подвижни мерила без шилци —	JUS K.T2.051
Подвижни мерила со шилци —	JUS K.T2.052
Подвижни мерила за длабочина. Длабочиномери — — — — —	JUS K.T2.060

2. Чаведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јули 1960 година.

Бр. 12-1808
16 април 1960 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

237.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРАНИЧНИ МЕРИЛА ЗА ДУПКИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Чепови, страната „оди“, од 1 до 30 мм	JUS K.T3.120
Чепови, страната „не оди“, од 1 до 30 мм — — — — —	JUS K.T3.121
Чепови двострани, од 1 до 30 мм. Склоп — — — — —	JUS K.T3.122
Чепови, страната „оди“, над 30 до 100 мм — — — — —	JUS K.T3.130
Чепови, страната „не оди“, над 30 до 100 мм — — — — —	JUS K.T3.131
Чепови со дршка, страната „оди“, над 30 до 100 мм. Склоп — — — — —	JUS K.T3.136
Чепови со дршка, страната „не оди“, над 30 до 100 мм. Склоп — — — — —	JUS K.T3.137
Чепови -вострани, над 30 до 50 мм. Склоп — — — — —	JUS K.T3.140
Плоснати чепови, страната „оди“, над 100 до 500 мм — — — — —	JUS K.T3.145
Плоснати чепови, страната „не оди“, над 100 до 500 мм — — — — —	JUS K.T3.146
Дршки двострани со конични дупки	JUS K.T3.950
Дршки еднострани — — — — —	JUS K.T3.951
Дршки двострани — — — — —	JUS K.T3.952
Виоги за дршки. Изработка 3 — —	JUS M.B1.114

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 септември 1960 година.

Бр. 12-1809
16 април 1960 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

238.

Врз основа на членот 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56, 22/58 и 25/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, Југословенската инвестициона банка донесува

ИЗМЕНА НА XXXVII КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ПРОШИРУВАЊА НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Во XXXVII Конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за изградба, реконструкции и проширувања на капацитетите за производство на електрична енергија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/59) точката 13 се менува и гласи:

„13. Барањата за заем според овој конкурс можат да се поднесуваат до 30 април 1960 година.“

О. бр. 285
16 април 1960 година
Белград

Југословенска инвестициона банка
Главна централа

Претседател
на Управниот одбор,
Хасан Бркиќ, с. р.
Генерален директор,
Аугустин Паниќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 15 од 9 април 1960 година објавува:

Закон за настојниците на згради;

Закон за спроведување на Законот за искористување на селскостопанското земјиште;

Закон за искористување на пасиштата;

Закон за измена на Законот за шумите;

Закон за хидромелиорационите системи и за искористување на земјиштата во хидромелиорационите системи;

Наредба за определување на модуларната големина за конструктивните височини на катовите на станбените објекти на територијата на НР Србија;

Упатство за начинот на пропишувањето и наплатата на придонесот за здравствено осигурување на селскостопанските производители;

Правилник за полагање на вонредните испити;

Правилник за дипломскиот испит во училиштата за физичка култура.

Во бројот 16 од 16 април 1960 година објавува:

Препорака за преземање потребни мерки за подобрување на хигиенско-техничката заштита во стопанските организации;

Уредба за основавање Управа за општинароден имот;

Уредба за начинот на користење на републичките средства предвидени за напредување на научните и уметничките;

Уредба за минималните градежни и житиенски услови на зградите за живеење на село чии приходи се оданочуваат;

Одлука за височината на дневниците, надоместокот поради одвоен живот и надоместокот во вид на километража;

Наредба за определување маржа за режан градежен материјал од ела и смрека во прометот на големо;

Решение за продолжување на работата на Републичкиот завод за заштита на културните споменици.

Во бројот 17 од 23 април 1960 година објавува:

Уредба за изработката и постапката за донесување на основните планови за искористување на селскостопанското земјиште и на основните планови за искористување на хидромелиорационите системи;

Упатство за изработка на економско-техничка документација;

Упатство за годишната програма за распределба на водите и за начинот на утврдување на надоместокот на користење на хидромелиорационите системи за наводнување;

Решение за дејот на почетокот на работата на Заводот за економика на домаќинството;

Исправка на Конкурсот за давање заеми за комунални работи (водовод, канализација и електрична мрежа) од средстава на Републичкиот фонд за станбена изградба;

Исправка на Правилникот за полагање вонредни испити.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 13 од 30 март 1960 година објавуваат:

Уредба за организацијата и работата на Државниот секретаријат за работите на финансите;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за основавање Совет за научна работа на НР Хрватска;

Одлука за височината на дневниците, на надоместокот поради одвоен живот од фамилијата и на километражата за службениците на републичките органи и установи;

Одлука за нормите на придонесот за кадри во стопанството за 1960 година;

Одлука за определување на процентите од годишното задолжување по кои ќе се наплатува данокот на доход во 1960 година;

Одлука за количините на вино и ракија што можат индивидуалните производители во производствената 1959/60 година да ги потрошат во своето домаќинство без плаќање данок на промет;

Правилник за условите за основавање театри и други сценско-уметнички установи.

Во бројот 14 од 6 април 1960 година објавуваат:

Одлука за измени и дополненија на Статутот на Советот за научна работа на НР Хрватска.

Во бројот 15 од 13 април 1960 година објавуваат:

XIII Конкурс за одобрување инвестициони заеми од средствата на Инвестициониот фонд на НР Хрватска за унапредување на шумарството на подрачјето на кршот на Далмација и Истра.

Во бројот 16 од 18 април 1960 година објавуваат:

Закон за дополнителен на Законот за измена на подрачјата на општините и околиите во НР Хрватска;

Наредба за измена на Наредбата за ловострој на гири и за големината на окото на вреќата на крајбрежните повлечни мрежи за лов на пири;

Правилник за организацијата и работата на Геодетската управа;

Решение за бришење на називот на местото Заград како самостојна населба.

УРАДНИ ЛИСТ ЈЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Јљудске Републике Словеније“ во бројот 12 од 7 април 1960 година објавува:

Уредба за бесплатен стан и огрев на наставниот и воспитниот персонал;

Одлука за определување рокот за распишување редовни избори за работнички совети;

Одлука за определување аконтација на данокот на доход и на општинските локални даноци за второто тримесечје на 1960 година;

Одлука за нормата на придонесот за кадри во стопанството што го плаќаат приватните занаетчишки дуќани во 1960 година;

Одлука за распределба на придонесот за кадри во стопанството;

Одлука за височината на дневниците за службени патувања, на надоместокот за одвоен живот и на километражата за службениците на републичките органи;

Одлука за посебниот додаток за наставниот и воспитниот персонал во училиштата и во другите воспитни и образовни установи;

Одлука за посебниот додаток за наставниот персонал од определена специјалност во стручните училишта;

Одлука за основавање Комисија на Извршниот совет за молби и жалби;

Одлука за измени и дополненија на Статутот на фондот „Борис Кидрич“;

Решение за именување претседател, членови и секретар на Комисијата на Извршниот совет за молби и жалби;

Решение за разрешување и именување претседател, членови и секретар на Комисијата за верски прашања на НР Словенија;

Решение за разрешување и именување членови на Дисциплинскиот суд на НРС како дисциплински суд од I степен и членови на Вишиот дисциплински суд како дисциплински суд од II степен;

Решение за определување претставник на Извршниот совет и за определување на организациите што определуваат претставници во органите на Селскостопанско-шумарската комора на НРС;

Решение за именување директор за Вишата техничка школа во Марибор;

Наредба за определување на установите што можат да имаат службеници со звање научен соработник, виши научен соработник и научен советник;

Наредба за пропишување и наплатување на придонесот за фондовите на здравственото осигурување на селскостопанските производители;

Наредба за дополнителен на Наредбата за стопанските дејности што им се сродни на занаетите;

Решение за измена на Решението за именување околиски изборни комитети за избори на одборници на народните одбори во НР Словенија.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 13 од 31 март 1960 година нема службен дел.

Во бројот 14 од 8 април 1960 година објавува:

Уредба за држењето на овчарски кучиња;

Одлука за утврдување рокот за распишување избори за работнички совети на стопанските претпријатија;

Одлука за максималниот план за сечење во шумите на општонародниот имот според намената и видот на дрвјата;

Одлука за минималниот план на сечењето за снабдување на населението со дрва од шумите на општонародниот имот;

Одлука за минималниот план на шумско-одгледните работи во шумите на општонародниот имот за одделни органи на управувањето;

Решение за измена на Решението за основавање Сервис за вршење превозни услуги на републичките органи и установи;

Решение за укинување на IV гимназија во Сараево;

Решение за престанок на работата на Ревизиониот завод на НР БиХ во Сараево;

Решение за разрешување и назначување републички функционери;

Решение за разрешување од должноста на помошникот директор на Заводот за стопанско планирање на НР БиХ;

Решение за назначување јавен правобранител.

Во бројот 15 од 15 април 1960 година нема службен дел.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 10 од 30 март 1960 година објавува:

Правилник за внатрешното работење во околиските, окружните и окружните стопански судови.

Во бројот 11 од 9 април 1960 година објавува:

Одлука за разрешување на судија на Окружниот суд во Скопје;

Резолуција за извештајот на Извршниот совет за работата во 1959 година;

Уредба за заштита од пожар во стопанските организации и установите;

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за организацијата и работата на Советот за народно здравје на НР Македонија;

Одлука за одредување случаи во кои необработеното земјиште не се става под присилна управа;

Одлука за основање Комисија за претставки и поплаки на Извршниот совет;

Одлука за овластување секретарот на Извршниот совет да донесе Правилник за давање на користење станови со кои располага Извршниот совет;

Одлука за платите на државните секретари и службениците на други определени položaj;

Одлука за установување посебен додаток на службениците на položaj продекан и декан на факултетот, проректор и ректор на Универзитетот;

Одлука за износот на дневниците за службени патувања, надоместокот за одвоен живот и километражата;

Решение за утврдување листа на земјоделски стручњаци;

Решение за именување претседател и членови на Комисијата за молби и поплаки на Извршниот совет;

Правилник за висината на надоместокот за користење на ловиштата;

Наредба за одредување заштитен и незаштитен дивеч;

Решение за оштетен ценоник за сторената штета на заштитениот дивеч;

Исправка на Наредбата за одредување на маржа во прометот на големо за резана граѓа од ела и смрека;

Исправка на Правилникот за вршење на спортски риболов.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 7 од 31 март 1960 година објавува:

Уредба за организацијата и работата на Државниот секретаријат за работите на финансиите на НР Црна Гора;

Уредба за организацијата и работата на Хидрометеоролошкиот завод на НР Црна Гора;

Уредба за определување на републичките матични управни органи за прашањата на стручното оспособување на кадрите во НР Црна Гора;

Уредба за основавање Сеизмолошка станица во Титоград;

Одлука за дневниците и за надоместокот поради одвоен живот од фамилијата и за километражата на службениците на републичките органи во НР Црна Гора;

Одлука за утврдување на работните места на кои првенствено треба да се запослуваат инвалиди на трудот;

Одлука за условите за користење на средствата на Општествениот инвестиционен фонд на НР Црна Гора за 1960 година.

СОДРЖИНА:

	Страна
228. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за извршување на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните — — — — —	349
229. Наредба за височината и начинот на утврдување на трошоците во постапката за облог со данок на личниот приход на граѓаните — — — — —	350
230. Наредба за придонесите што стопанските организации им ги плаќаат на коморите, стручните здруженија, заедниците и здружните сојузи — — — — —	351
231. Наредба за дополненије на Наредбата за издатоците извршени на лица во работен однос што се признаваат како материјални трошоци на стопанските организации — — — — —	355
232. Наредба за измени на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги — — — — —	355
233. Правилник за економско-техничката документација на инвестиционата програма за подигање интензивни култури на дрвја од голем и брз прираст — — — — —	356
234. Упатство за измена и дополненије на Упатството за примена на одредбите од Правилникот за оценување на службениците на здравствени установи врз службениците од ветеринарната струка запослени во ветеринарните установи — — — — —	357
235. Решение за пуштање во оптек на доплатна поштенска франко и порто марка по повод „Неделата на Црвен крст“ во 1960 година — — — — —	357
236. Решение за југословенските стандарди за подвижни мерила — — — — —	358
237. Решение за југословенските стандарди за гранични мерила за дупки — — — — —	358
238. Измена на XXXVII Конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за изградба, реконструкции и проширување на капацитетите за производство на електрична енергија — — — — —	358

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Краљевика Марка 9. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Радован Вукановиќ, Улица Краљевика Марка бр. 9. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград